

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27, член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015) и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20), постапувајќи по Жалбата изјавена од С.Г. од Скопје, против Боречка Федерација на Република Северна Македонија, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 21.02.2023 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од С. Г. од Скопје, против Боречка Федерација на Република Северна Македонија, заведена во Агенцијата под бр.08-75 на 09.02.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ УВАЖУВА**.
2. **СЕ НАЛОЖУВА** на Имателот на информации, да постапи по Барањето на Барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

С. Г. од Скопје на 18.01.2023 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Боречка Федерација на Република Северна Македонија, со кое побарал да му се достават по е-маил следните информации:

- “ 1. РАНГ ЛИСТА за пласман на боречките клубови според нивното учество на изборни и државни првенства во борење слободен стил за 2022 година
- 2.РАНГ ЛИСТА за пласман на боречките клубови според нивното учество на изборни и државни првенства во женско борење за 2022 година.
3. Дисциплинска пријава број 65/0202 од 22.02.2019 година со список на боречки клубови, подносител на пријава поднесени против спортски директор на ФБСМ и претседателот на БР Безбедност, Страшо Глигоров.
4. Записник од состанок на Управниот одбор на Федерацијата на кој ја усвоила Ранг листата за пласман на боречките клубови според нивното учество на изборни и државни првенства во борење слободен стил и борење за жени за 2022 година.
5. Записник од спроведена првостепена дисциплинска постапка против Страшо Глигоров, спортски директор, заведен под архивски број 83/0202 од 25.03.2019 година, на која по завршување на главна расправа на 25.03.2019 година од страна дисциплинската комисија е донесена одлука забрана за вршење должност во боречка организација во траење од 24 месеци.
6. Записник од состанок на Управниот одбор на Федерацијата одржан на 06.04.2020 година, на кој е донесена Одлука бр.90/0202 од 06.04.2019 година со кој се одбива жалбата примена под архивски број 87/ 0302 од 01.03.2019 година како неоснова и се потврдува Одлука на Дисциплинската комисија за изречена дисциплинска казна против Страшо Глигоров, спортски директор.
7. Пријава од Регистрациона комисија против БК 7-ми Мај и Страшо Глигоров,

Претседател на БК 7 – ми Мај – Тигар наведена во Одлука за покренување на дисциплинска постапка арх. Бр 13/0202 од 12.01.2020 година, на која по завршување на главна расправа на 02.06.2020 година од страна на дисциплинската комисија е изречена дисциплинска мерка заведена под архивски број 78/0202 од 03.06.2020 година, со која Претседателот на БК 7-ми Мај- Тигар Страшо Глигоров се казнува со забрана за вршење должност во боречка организација во траење од 12 месеци а БК 7 ми Мај – Тигар се казнува со парична казна од 500 (петство) во денарска противвредност.

8. Записник од одржана јавна расправа на ден 02.06.2020 година и спроведена првостепена дисциплинска постапка, на која по завршување на главната расправа од страна на дисциплинската комисија е изречена дисциплинска мерка заведена под архивски број 78/0202 од 03.06.2020 година, со која Претседателот на БК 7-ми Мај-Тигар Страшо Глигоров се казнува со забрана за вршење должност во боречка организација во траење од 12 месеци а БК 7-ми Мај-Тигар се казнува со парична казна од 500 (петсто) во денарска противвредност.

9. Пријава од Претседателот на БФРСМ Бетим Вренези, заведена под арх.бр., 70/0202 од 20.05.2020 година, со која е отворена одлука за покренување на дисциплинска постапка заведена под архивски број 74/0202 од 02.06.2020 година, против БК Безбедност, БК 7-МИ Мај- Тигар и претседателот Страшо Глигоров.

10. Записник од одржана јавна расправа на ден 23.06.2020 година и спроведена првостепена дисциплинска постапка, на која по завршување на главна расправа од страна на дисциплинската комисија е изречена дисциплинска мерка заведена под архивски број 120/0202 од 23.06.2020 година, со која БК 7-ми Мај -Тигар се казнува со парична казна од 500 (петство) во денарска противвредност, БК Безбедност Безбедност се казнува со парична казна од 500 (петсто) во денарска противвредност а Претседателот на БК 7- ми Мај-Тигар и БК Безбедност Страшо Глигоров се казнува со дисквалификација и доживотна забрана од боречка организација и спорт.

11. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК на Федерација со кој се воделе дисциплински постапки во периодот 01.01.2010 година до 31.12.2022 година и сите измени и дополнувања на дисциплинскиот правилник.

12. Доказ кога е доставен Правилник за регистрација на боречки клубови и нивните членови заведен под архивски број 0202 од 26.03.2014 до БК 7- ми Мај- Тигар и до д-р Страшо Глигоров, против кого се воделе дисциплинска постапка арх. бр. 13/0202 од 12.01.2020 година и е изречена дисциплинска мерка заведена под архивски број 78/0202 од 03.06.2020 година.

13. Доказ кога е доставен Дисциплинскиот правилник, архивски број 0202 од 13.10.2010 година, до БК 7-ми Мај-Тигар и БК Безбедност и до д-р Страшо Глигоров, против кого се воделе дисциплински постапки број 83/0202 од 25.03.2019 година, број 13/0202 од 13.01.2020 година и број 74/0202 од 02.06.2020 година и се изречени дисциплински мерки 84/0202 од 25.03.2019 година, број 78/0202 од 03.06.2020 година, број 120/0202 од 23.06.2020 година и Одлука бр. 90/0202 од 06.04.2019 година.“.

Агенцијата со електронски допис бр.08-75 од 09.02.2023 година, ја препрати Жалбата до Ипателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации не одговори на барањето од Агенцијата.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот утврди дека Имателот на информации не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно во законски предвидениот рок не ги доставил бараните информации до Барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донел управен акт согласно горенаведениот Закон, поради што се смета дека Барањето е одбиено.

Согласно погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,  
Пламенка Бојчева**